

Врз основа на член 62 од Законот за јавни патишта (Сл.весник на РМ бр.8/08)и член 36 од законот за Локална самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/02)и врз основа на член 21 од Статутот на општина Василево (Службен гласник на општина Василево бр. бр.04/03,08/06 и 09/10), Советот на општина Василево на својата редовна седница одржана на 28.10.2015 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на висината на надоместокот за обезбедување финансиски средства за изградба ,реконструкција ,одржување и заштита на општински патишта и улици во општината Василево

Член 1

Финансиските средства за изградба ,реконструкција одржување и заштита на општинските патишта и улици се обезбедуваат од

- Поставување на натписи, табли и рекламни табли во заштитниот појас на патот улицата
- Поставување на инсталации во трупот на патот – улицата и во патниот појас
- Штетата сторена на патот -улицата

Член 2

За поставување на натписи и рекламни табели во заштитниот појас на општинските патишта и улици во општина Василево се плаќа надоместок и тоа

- За големината на од $0,5\text{m}^2$ до 1.00m^2 -3.000,00 д
- За големината од 1.00m^2 до 3.00m^2 - 5.000,00 д
- За големината над 3.00m^2 - 10.000,00 д

Дозволата за поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на општинските патишта и улици издава Градоначалникот на општина Василево.

Член 3

Надоместок за поставување инстации во патот и патниот појас на општинските патишта и улици,издава Градоначалникот на општина Василево по претходна согласност издадена од општината (Одделение за урбанизам комунално уредување и ЗЖС)

Член 4

Користењето на општински пат-улица со возило кое е преземено или заедно со товарот ги надминува пропишаните услови во поглед на димензиите ,вкупната тежина и оскиниот притисок ,се врши врз основа на дозвола за вонредниот превоз издадена од Градоначалникот на општина Василево по претходна согласност на Министерството за внатрешни работи .

Надоместокт за вонредниот превоз на општинскиот пат-улица изнесува 1.000,00 денари за секој тон надминато оптоварување од должината километар.

Член 5

Надоместокот за штета сторена на патот –улица ја утврдува комисијата формирана од Градоначалникот на општина Василево врз основа на извршен увид и проценка за сторената штета .

Комисијата е составена од три члена и тоа .

- Двајца претставници од Општината
- Еден претставник од МВР Струмица

При добивањето согласност ,односно дозвола за поставување на инсталаци во патниот и заштитниот појас на општинските патишта и улици барателот (инвеститирот)е должен да депонира (авансно)средства по основ надомест за сторена штета или враќање во поранешна состојба ,кои ќе бидат ќе бидат утврдени со претходен увид и проценка од Општината ,а подоцна доколку се утврди од комисијата од став 2 од овој член повисок или помал соодветно ќе постапи.

Член 6

Обезбедените средства од член 1 на оваа Одлука,општината ги распоредува за изградба ,реконструкција и заштита на општинските патишта и улици.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесување,а ќе биде објавена во службен гласник на општина Василево.